

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА**

**НАСТАВНА ПРОГРАМА  
*ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА*  
III ГОДИНА**

**ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА СТРУКА**

*Хемиско-шехнолошки шехничар, прехранбен шехничар,  
производно-процесен шехничар*



**Скопје, 2007 година**

## **1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ**

### **1.1 Назив на наставниот предмет: ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА**

### **1.2 . Образовен профил и струка**

**1.2.1. Образовен профил:** хемиско-технолошки техничар, прехранбен техничар, производно-процесен техничар,

**1.2.2. Струка:** хемиско-технолошка

### **1.3 Диференцијација на наставниот предмет**

**1.3.1.** Заеднички предмет за струката

### **1.4. Година на изучување на наставниот предмет**

**1.4.1.** Трета година

### **1.5 Број на часови на наставниот предмет**

**1.5.1.Број на часови неделно:** 3 часа

**1.5.2. Број на часови годишно:** 108 часа

### **1.6. Статус на наставниот предмет**

**1.6.1.Задолжителен**

## **2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

По совладувањето на наставната програма по предметот *процесна техника* ученикот стекнува знаења и се оспособува:

- да ги објаснува принципите на кои се засноваат топлинските и дифузионо-сепарационите операции;
- да ја опишува конструкцијата и функцијата на опремата за размена на топлината и дифузионо-сепарационите операции;
- да пресметува задачи од топлинските и дифузионо-сепарационите операции;
- да користи стручната терминологија;
- да препознава симболи и ознаки од опрема на производни процеси на шема;
- да чита и изработува табели, дијаграми, шеми и цртежи кои се однесуваат на технолошките процеси;
- да развива вештина за тимска работа;
- да ја согледува и критички проценува сопствената работа и работата во групи.

## **3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА**

За успешно совладување на поставените цели на програмата *процесна техника*, потребно е ученикот да поседува знаења од наставните предмети: физика, математика, техничко цртање и машински елементи и процесна техника од II година.,

## 4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС

### 4.1. Структуирање на содржините за учење

Тематска целина	Бр. на часови	Конкретни цели	Дидактички насоки	Корелација меѓу тематските целини и меѓу предметите
<b>1. ОСНОВИ НА ПРЕНОСОТ НА ТОПЛИНА</b>	<b>12</b>	<p>Ученикот:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да ги објаснува основните големини за пренесување на топлина;</li> <li>- да ги наведува начините на пренос на топлина;</li> <li>- да ги објаснува законитостите за спроведување на топлина;</li> <li>- да ги класифицира материјалите според коефициентот на топлинската спроводливост;</li> <li>- да ги објаснува законитостите за премин на топлина со конвекција;</li> <li>- да ги наведува факторите кои влијаат на големината на коефициентот на премин на топлина со конвекција;</li> <li>- да го објаснува преодот (сложеното пренесување) на топлина;</li> <li>- да ги применува основните законитости за преносот на топлина;</li> <li>- да ги истакнува факторите кои влијаат на големината на</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Доведување во врска на основните поими температура, специфична топлина, топлински капацитет, осетна и латентна топлина со преносот на топлината;</li> <li>- шематско објаснување на законите за пренесувањето на топлина со спроведување, премин со конвекција и зрачење, како и преодот на топлина;</li> <li>- давање насоки за решавање на задачи од пренесување на топлина со спроведување, конвекција, преод на топлина и со зрачење.</li> </ul>	

		<p>кофициентот на преодот на топлина;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да ги објаснува законите за пренесување на топлина со зрачење;</li> <li>- да ги наведува факторите кои влијаат на големината на кофициентот на пренесувањето на топлина со зрачење;</li> <li>- да пресметува задачи од пренесување на топлина со спроведување, конвекција, преод на топлина и со зрачење.</li> </ul>		
<b>2. РАЗМЕНУВАЧИ НА ТОПЛИНА</b>	<b>9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ги објаснува принципите за размена на топлина во разменувачите на топлината;</li> <li>- да ги класифира разменувачите на топлина според обликот на површината за топлинска размена, намената и правецот на движење на флуидите;</li> <li>- да ја описува конструкцијата и функцијата на разменувачите на топлина;</li> <li>- да наведува примената на разменувачите на топлина во различни производни процеси;</li> <li>- да пресметува задачи за различни видови разменувачи на топлина;</li> <li>- да отчитува податоци, симболи, ознаки и делови од технолошки цртежи и шеми.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Шематско представување на конструкцијата и функцијата на разменувачите на топлината;</li> <li>- демонстрирање на разменувачи на топлина преку каталоги, шеми, слики, ЏД и сл.;</li> <li>- укажување на примената на разменувачите на топлината во различни производни процеси.</li> </ul>	

<p><b>3. ИСПАРУВАЧИ, ПРЕВАРУВАЧИ И ПАСТЕРИЗATORИ</b></p>	<p>12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ги објаснува принципите за размена на топлина во испарувачи и преварувачи;</li> <li>- да ги класифира испарувачите и преварувачите според формата и според одведувањето на секундарната пареа;</li> <li>- да ја описува конструкцијата и функцијата на испарувачите и преварувачите;</li> <li>- да го објаснува едностепеното и повеќестепеното испарување/преварување;</li> <li>- да ги описува системите за повеќестепено испарување/преварување;</li> <li>- да ја наведува примената на испарувачите и преварувачите;</li> <li>- да пресметува задачи за едностепен испарувач/преварувач и повеќестепена постројка за испарување/преварување;</li> <li>- да пресметува материјален и топлински биланс за процесот на испарување/ преварување;</li> <li>- да го дефинира поимот пастеризација;</li> <li>- да ги класифира пастеризаторите според конструкција и видот на пастеризацијата;</li> <li>- да ја описува конструкцијата и функцијата на пастеризаторите;</li> <li>- да ја наведува примената на</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дискутирање за принципите за размена на топлина во испарувачите и преварувачите;</li> <li>- шематско претставување на конструкцијата и функцијата на испарувачите и преварувачите;</li> <li>- демонстрирање на испарувачи и преварувачи преку каталогзи, шеми, слики и сл.;</li> <li>-- давање насоки за решавање на задачи за едностепен испарувач/преварувач и повеќестепена постројка за испарување/преварување;</li> <li>- давање упатства за составување и изработување на материјален и топлински биланс;</li> <li>- укажување на примената на испарувачите и преварувачите во различни производни процеси;</li> <li>- шематско претставување на конструкцијата и функцијата на пастеризаторите;</li> <li>- демонстрирање на пастеризатори преку каталогзи, шеми, слики и сл.;</li> <li>- укажување на примената на пастеризаторите.</li> </ul>	
--	-----------	--	--	--

		пастеризаторите во различни производни процеси.		
<b>4. ОСНОВИ НА ДИФУЗИОНО-СЕПАРАЦИОННИ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ја сфаќа потребата од дифузионо-сепарационите постапки за разделување на состојки од хомогени смеси;</li> <li>- да го пресметува квантитативниот состав на фазите во смесата преку молските, масените и волуменските концентрации/удели;</li> <li>- да ги наведува факторите од кои зависи брзината на дифузијата;</li> <li>- да ја сфаќа значењето на движечката сила во дифузионо-сепарационите постапки;</li> <li>- да ги класифицира видовите дифузионо-сепарациони операции.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Укажување на значењето на дифузионо-сепарационите операции во процесната индустрија;</li> <li>- укажување на факторите од кои зависи брзината на дифузијата;</li> <li>- дискутирање за значењето на движечката сила во дифузионо-сепарационите постапки;</li> <li>- презентација на дифузионо-сепарационите операции.</li> </ul>	

<b>5. СУШЕЊЕ И ВЛАЖНЕЊЕ</b>	<b>21</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ги објаснува принципите на сушење;</li> <li>- да ги наведува параметрите карактеристични за состојбата на влажниот воздух;</li> <li>- да го користи Молиеровиот i-х дијаграм за влажен воздух;</li> <li>- да прави пресметки поврзани со процесите на влажниот воздух (влажнење, сушење, загревање, ладење, мешање и кондиционирање);</li> <li>- да ја наведува примената на влажниот воздух;</li> <li>- да ги објаснува условите за кондиционирање на воздухот и неговата примена;</li> <li>- да ги прикажува графички промените на влажниот воздух во Молиеровиот i-х дијаграм;</li> <li>- да пресметува материјален и топлински биланс на конвективно сушење;</li> <li>- да ги објаснува условите за теоретско сушење и сушење со губитоци на топлина;</li> <li>- да ги класифицицира сушилниците според различни критериуми;</li> <li>- да ја описува конструкцијата и функцијата на разни видови сушилници;</li> <li>- да ги објаснува принципите на влажнење;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Укажување на принципите на сушењето;</li> <li>- дефинирање на параметрите кои ја карактеризираат состојбата на влажниот воздух;</li> <li>- решавање на задачи со примена на i-х дијаграмот за влажен воздух;</li> <li>- демонстрирање на хигрометри;</li> <li>- давање упатства за примената на i-х дијаграмот за влажен воздух;</li> <li>- укажување на примената на влажниот воздух;</li> <li>- давање упатства за составување и изработување на материјален и топлински биланс за конвективно сушење;</li> <li>- дискутирање за условите на теоретско сушење и сушење со губитоци на топлина;</li> <li>- шематско представување на конструкцијата и функцијата на сушилниците;</li> <li>- укажување на примената на сушењето во различни производни процеси;</li> <li>- толкување на поимите влажнење, абсолютна и релативна влажност;</li> <li>- дискутирање за принципите на влажнењето и начините на зголемување на влажноста на</li> </ul>	
-----------------------------	-----------	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-да ги наведува начините на зголемување на влажноста на воздухот;</li> <li>- да разликува апсолутна од релативна влажност на воздухот;</li> <li>-да ја поврзува зависноста на влажноста на воздухот од неговата температура.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>воздухот;</li> <li>- укажување на примената на влажнењето во разни производни процеси.</li> </ul>	
<b>6. ДЕСТИЛАЦИЈА</b>	<b>12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ги истакнува својствата на течните смеси и нивните пареи;</li> <li>- да го пресметува молскиот однос и парцијалните притисоци на компонентите во фазите од смесата според Далтоновиот, Рауловиот и Хенриевиот закон;</li> <li>- да ги разликува видовите течни смеси;</li> <li>- да ја објаснува појавата на зголемување на температурата на вриење и намалување на температурата на мрзнење;</li> <li>- да ги описува конструкцијата и функцијата на уредите за дестилација;</li> <li>- да пресметува материјален биланс за дестилациони колони;</li> <li>- да ја наведува примената на дестилацијата во различни производни процеси;</li> <li>- да отчитува податоци, симболи ознаки и делови од технолошки цртежи и шеми.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Укажување на својствата на течните смеси;</li> <li>- графичко конструирање на р-х дијаграмот, фазниот и рамнотежниот дијаграм за течните смеси со примена на Далтоновиот, Рауловиот и Хенриевиот закон;</li> <li>- демонстрирање на појавата на зголемување на температурата на вриење и намалување на температурата на мрзнење;</li> <li>- шематско прикажување на уредите за дестилација;</li> <li>- укажување на примената на дестилацијата во различни производни процеси;</li> <li>- дискусија по посета на производни погони или видео-филмови и ЦД каде е застапена дестилацијата.</li> </ul>	

<b>7. РЕКТИФИКАЦИЈА</b>	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да ги објаснува законитостите на повеќестепената дестилација – ректификација;</li> <li>- да ги разликува главните конструктивни облици на ректификационите колони и нивната ефикасност;</li> <li>- да ја описува конструкцијата и функцијата на ректификационите колони со периодична и континуирана работа;</li> <li>- да одредува број на подови во ректификациони колони;</li> <li>- да пресметува материјални и топлински биланси на ректификациони колони;</li> <li>- да ја наведува приметата на ректификацијата во различни производни процеси;</li> <li>- да отчитува податоци, ознаки, симболи и делови од технолошки цртежи и шеми.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дискусија за дестилација, повеќестепена дестилација и ректификација;</li> <li>- шематско прикажување на уредите за ректификација;</li> <li>- укажување на примената на ректификацијата во различни производни процеси;</li> <li>- дискусија по посета на производни погони или видео-филмови и ЦД каде е застапена ректификацијата.</li> </ul>
<b>8. АПСОРПЦИЈА И АТСОРПЦИЈА</b>	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да дефинира апсорпција, атсорпција и десорпција;</li> <li>- да ги истакнува условите за апсорпција на гасови во течности;</li> <li>- да ги објаснува физичко-хемиските основи на апсорпција и атсорпција;</li> <li>- да ја сфати важноста на движечката сила при апсорпција и атсорпција;</li> <li>- да ги споредува различните</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Укажување на условите за извршување на апсорпција, атсорпција и десорпција;</li> <li>- графичко прикажување на апсорпцијата и атсорпцијата;</li> <li>- дискутирање за конструкцијата и функцијата на апсорберите и атсорберите;</li> <li>- укажување на примената на апсорпцијата и атсорпцијата во</li> </ul>

		<p>апсорбери;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да ја опишува конструкцијата и функцијата на апсорберите и атсорберите;</li> <li>- да ја наведува примената на апсорберите и атсорберите.</li> </ul>	<p>различни производни процеси;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискусија по посета на производни погони или видео-филмови и ЦД каде е застапена апсорцијата и атсорцијата.</li> </ul>	
<b>9. ЕКСТРАКЦИЈА И КРИСТАЛИЗАЦИЈА</b>	<b>9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да разликува екстракција од растворување;</li> <li>- да ги истакнува теоретските и практичните фактори на екстракцијата;</li> <li>- да ги опишува последователните фази на екстракција;</li> <li>- да ги објаснува критериумите за поделбата на екстракторите;</li> <li>- да ја опишува конструкцијата и функцијата на екстракторите;</li> <li>- да ја наведува примената на екстракторите;</li> <li>- да ги истакнува теоретските фактори и факторите во пракса, при кристализација;</li> <li>- да ги објаснува критериумите според кои се врши поделбата на кристализаторите;</li> <li>- да ја опишува конструкцијата и функцијата на кристализаторите</li> <li>- да ја наведува примената на кристализаторите;</li> <li>-да отчитува податоци, ознаки,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дискутирање за теоретските и практичните фактори на екстракцијата;</li> <li>- шематско прикажување на конструкцијата и функцијата на повеќе видови екстрактори;</li> <li>- укажување на примената на екстракцијата во различни производни процеси;</li> <li>- дискутирање за теоретските и практичните фактори на кристализацијата;</li> <li>- шематско прикажување на конструкцијата и функцијата на повеќе видови кристализатори;</li> <li>- укажување на примената на кристализацијата во различни производни процеси.</li> </ul>	

		символи и делови од технолошки цртежи и шеми.		
--	--	---	--	--

## 4.2. Наставни методи и активности на учење

Согласно целите на наставната програма по *процесна тешника* наставникот применува современи наставни методи (стратегии) засновани на предавање, демонстрација, описување, објаснување, пресметување, набљудување, дискусија и др. кои на ученикот му даваат можност да биде активен учесник во наставата. Овие наставни методи подразбираат примена на наставните форми: фронтална и индивидуална, работа во групи, во парови/тандем.

Во текот на наставата наставникот ги презема следните активности: објаснува, демонстрира, описува, споредува, анализира, дискутира, поставува проблемски задачи, црта, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, го води ученикот и др.

Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во дискутирање, прибележување, набљудување, споредување, демонстрирање, цртање, читање и пишување, решавање на проблемски задачи, правење постери на дадена тема, изработување домашни задачи, и друго.

## 4.3. Организација и реализација на наставата

Воспитно - образовната работа по наставниот предмет *процесна тешника* се реализира преку стручно-теоретска настава во специјализирана или кабинет-училница. Образовните активности се организирани во две полугодија, преку неделен распоред на часовите. Бројот на часовите кој е даден за одделните наставни целини во точка 4.1. од овој документ, опфаќа часови за обработка на нови наставни содржини, повторување, утврдување, правење пресметки и постери на дадена тема, гледање на видео-филмови и ЦД-роми со содржини од областа на процесната техника. Непосредната поврзаност на содржините помеѓу наставните програми по *процесна тешника* и *практична настава* неминовно ја наметнува потребата од тимска работа меѓу наставниците кои ги реализираат овие програми.

#### **4.4. Наставни средства и помагала**

За поефикасно постигнување на целите се применуваат разни наставни средства, помагала и материјали. Во зависност од наставната единица се користи: графоскоп, компјутер, телевизор, видеоленти, визуелни уреди, ЦД и ДВД со содржини од разни производни процеси, шеми, слики, каталоги, постери и други наставни средства и помагала предвидени според нормативот за простор, опрема и наставни средства и помагала за хемиско-технолошката струка.

За поуспешно совладување на целите на предметот ученикот користи соодветна литература, и тоа: учебници и учебни помагала, наставни материјали подгответи од страна на наставникот, и дополнителна литература за наставникот.

### **5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ**

Оценувањето на постигањата на учениците се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата континуирано во текот на целата учебна година, усно и писмено преку тестови на знаења или други форми, кои се користат за време и по обработката на секоја наставна целина. Оценувањето на учениците се врши согласно законската регулатива.

### **6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

#### **6.1. Основни карактеристики на наставниците**

Наставникот по наставниот предмет *процесна техника* треба да ги поседува следните персонални, професионални и педагошки карактеристики: да е психофизички здрав, да го применува литературниот јазик и писмото на кои се изведува наставата, да е отворен и комуникативен, подгoten за соработка, да има соодветно професионално образование, со или без работно искуство, да ја сака педагошката работа, да е добар организатор, креативен, да ја почитува личноста на ученикот, да е подгoten за примена на иновации во воспитно-образовната работа.

## **6.2. Стандард за наставен кадар**

Наставата по предметот *процесна тèхника* ја реализираат кадри со завршени студии по:

- технологија и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготвка и положен стручен испит.

## **6.3. Стандард за простор за наставниот предмет**

Наставата по наставниот предмет *процесна тèхника* се реализира во специјализирана или кабинест-училница, опремена според норматив за простор и опрема за хемиско-технолошката струка.

## **7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

**7.1. Датум на изработка:** мај 2007 година

**7.2. Состав на работната група:**

1. спец.Ардијана Исахи-Палоши, советник во Центарот за стручно образование и обука- Скопје
2. д-р Љубица Петрушевска, редовен професор, Машински факултет - Скопје
3. Рајна Богеска, наставник, СУГС „Марија Кири-Склодовска”- Скопје
4. Каролина Боцевска, наставник, ОСУ „Орде Чопела”- Прилеп

## **8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

**8.1. Датум на започнување:** 0.1.09. 2007 година

## **9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

Наставната програма по *процесна техника* ја донесе министерот за образование и наука со решение бр. 11-4631/15 од 21.06.2007 год.